

1.	Наслов на наставниот предмет	ПЕДИЈАТРИЈА			
2.	Код	ОМ - 511			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Педијатрија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Петта/IX Петта/X	7.	Број на ЕКТС кредити	11
8.	Наставник	Раководителот на катедрата Проф. Др. Ката Мартинова *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата по Педијатрија			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за упис во VII семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):	<ol style="list-style-type: none"> Студентите да се здобијат со базични познавања кои ќе ги аплицираат клинички за нормалниот и абнормален раст и развој (физички, физиолошки, психосоцијален) на децата од раѓање доadolесценција. Студентите да се оспособат да пружат основна педијатриска грижа на деца од различни возрасни групи (неонатуси, доенчиња, деца иadolесценти). Студентите да се здобијат соодветни знаења и вештини неопходни за адекватно справување со честите и важни педијатриски болести и ургентни состојби. Студентите да се здобијат со соодветно професионално однесување и вештини на комуникација за решавање на проблеми (problem solving skills). Студентите да се оспособат за доживотно учење, неопходно за нивниот понатамошен професионален развој. 			
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава:	<p>1. Социјална и превентивна педијатрија Социо-економски детерминанти кои влијаат на детското здравје. Витална статистика за детското здравје во Р. Македонија. Организација на здравствениот систем, Национални превентивни програми, Задолжителна вакцинација.</p> <p>2. Раст и развој Нормален раст и карти на растот, абнормалности на растот и развојот. Проценка на различни развојни постигнувања и откривање на развојни абнормалности.</p> <p>3. Згрижување на болно дете Примарна и хоспитална здравствена заштита на децата. Етика. Основи на медицина базирана на докази</p> <p>4. Итни состојби во педијатријата/акциденти/труења Принципи на ургентната педијатрија: респираторни, кардиоваскуларни, невролошки и метаболни ургентни состојби, труења и сериозни повреди.</p> <p>5. Генетика и дизморфологија Хромозомски заболувања, моногени заболувања, мултифакториелно наследување и дизморфизам.</p>			

	<p>6. Перинатологија/Неонатологија Нормално новородено, неонатална ресусцитација, раст на новородено, неонатални конвулзии, респираторни пореметувања, жолтица, метаболни заболувања, хематолошки заболувања, инфекции, породилни трауми и итни хируршки состојби.</p> <p>7. Раст и пубертет Пореметување на пуберталниот развој</p> <p>8. Нутриција Нутритивни потреби, доенje, исхрана со формула, нутритивни заболувања</p> <p>9. Нефрологија Нефротски синдром, гломерулонефритис, Уринарни инфекции, бубрежна инсуфициенција, енуреза, хипертензија</p> <p>10. Кардиологија Конгенитални срцеви болести, ревматска треска, срцева инсуфициенција, инфективен ендокардитис, аритмии</p> <p>11. Респираторен систем Горни и долни респираторни заболувања, бронхијална астма, хронични белодробни заболувања, цистична фиброза</p> <p>12. Инфекции/Алергија/Имуностимуланти Фебрилна болест, специфични инфекции, анафилактична реакција, уртикарија, алергии, имунизација, имунодефицитни болести</p> <p>13. Ендокринологија Дијабетес мелитус, хипогликемија, хипотироидизам, хипертироидизам, паратироидни болести, адренална кортикална инсуфициенција, кукинг синдром</p> <p>14. Метаболизам Вродени грешки на метаболизмот, неонатален скрининг, гастроентеритис, дехидратација и рехидрација, ацидобазна рамнотежа, интерпретација и пореметување</p> <p>15. Неврологија Ментална регредијација, ЦНС инфекции, церебрална парализа, хидроцефалус, микроцефалија, невромускулни болести</p> <p>16. Гастроентерологија/Хепатологија Абдоминална болка, абдоминални маси, малапсорција, инфламаторни болести на цревото, Хепатални болести, Цироза и портална хипертензија, Хепатосplenомегалија</p> <p>17. Хематологија/Онкологија Анемии, Хеморагичен синдром, Најчести малигни болести кај децата</p> <p>18. Бихејвиорална педијатрија Бихејвиорални и социјални проблеми во детството, етички и професионални однесувања релевантни за педијатрија</p> <p>19. Ревматологија Преглед на мускулоскелетниот систем, варијации во нормалната позиција, болести на колкот, коленото и стопалото, болести на грбот, рбетниот столб и вратот, артритис</p> <p>20. Кожа Раш во новороденачки/доеначки период, инфекции и инфестации, раш при системски болести</p> <p>21. Адолесцентна медицина Комуникација со адолосценти, чести здравствени проблеми</p>
--	--

	<p>Практична настава: Совладување на клиничките вештини и практична примена на стекнатото теоретско знаење.</p>			
12.	<p>Методи на учење: Интерактивни предавања, клинички вежби и вежби во примарна заштита, клинички сценарија проблем ориентирани, вежбање на вештини на манекени, проектна задача, проблем ориентирани семинари (базирани на случаи)</p>			
13.	Вкупен расположив фонд на време		330 часови	
14.	Распределба на расположивото време		180 часови предавања, вежби и семинари	150 часови домашно учење
15.	Форми на наставните активности		15.1	Предавања-теоретска настава
			15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа
16.	Други форми на активности		16.1	Проектни задачи
			16.2	Самостојни задачи
			16.3	Домашно учење
17.	<p>Начин на оценување</p> <p>бодови</p>			
	17.1	Тестови	<p>МИН.-МАКС.</p> <p>Континуирани проверки* 3:</p> <p>бодови 30-51</p> <p>*Континуирана проверка на знаењата (колоквиуми): 3 писмени теста (multiple choice)</p> <p>Ги покриваат сите области од педијатријата:</p> <p>Колоквиум 1: неонатологија, нутриција, генетика, имунологија, пулмологија, 10-17 поени</p> <p>Колоквиум 2: ендокринологија, ургентна педијатрија, метаболни болести/пореметувања, нефрологија, гастроентерологија, 10-17 поени</p> <p>Колоквиум 3: хемато-онкологија, неврологија, кардиологија, 10-17 поени.</p>	
		Завршен испит	<p>МИН.-МАКС.</p> <p>бодови 21-36</p> <p>Завршен интегративен испит се состои во:</p> <p>Земање на педијатрска анамнеза, физикален преглед, диференцијална дијагноза, вештини според каталогот на вештини+интегративен устен испит каде се оценува интегративното знаење неопходно за разбирање на целината на предметот и медицинската практика. Испитот се изведува на 1 реален клинички случај и 1 виртуелен случај.(практичен и устен дел)</p> <p>мин.- макс.20-33 поени</p> <p>10=30-36 поени, 9=27-29 поени, 8=24-26 поени, 7=22-23</p>	

		поени, 6= 21-22 поени					
17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарски работи бодови			МИН.-МАКС		
17.3	Активно учество	Теоретска настава бодови Практична настава бодови	1 - 3 8 - 10				
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	*Присуство на теоретска настава 30%-50% 1 бод 51%-70% 2 бода 71%-100% 3 бода	до 59 бода	5 (пет) Ф			
			од 60 до 68 бода	6 (шест) Е			
			од 69 до 76 бода	7 (седум) Д			
			од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц			
			од 85 до 92 бода	9 (девет) Б			
			од 93 до 100 бода	10 (десет) А			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската настава, активно да учествува во практичната настава и семинарите, и да ги полага континуираните проверки.</p> <p>За да пристапи на завршен испит во испитна сесија, студентот треба да ја има положено секоја од предвидените континуирани проверки со минимум 60% бодови.</p> <p>Ако во тек на семестарот не ги положил континуираните проверки, студентот полага комплетен испит (во испитната сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен испит).</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршиот испит.</p>					
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски					
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата					
n22.	Литература						
		Задолжителна литература					
		P.бр	Автор	Наслов	Издавач		
	22.1	1	R. Kliegman, B. Stanton, J. St. Geme, N. Schor, R. Behrman	Nelson Texbook of Pediatrics, 19th edition	Elsevier Health Sciences		
		2	Душко Мардешик	Педијатрија	Школска књига, Загреб		
					2003		

		3	T.Lissauer, G. Clayden	Illustrated Texbook of Pediatrics	Mosby Elsevier	2011
		4	Кузмановска Д. Грујовска С	Физикална дијагноза во педијатријата	Медицински факултет, УКИМ	2011
		Дополнителна литература				
	22.2	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Мери Рудолф, Тим Ли, Малколм Левен	Педијатрија и здравје на детето- превод (проект на Влада на Р.М)	Арс Ламина, Скопје	2012